

Службен весник

на Република Македонија

Број 1

5 јануари 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Специјален завод – Демир Капија	2	7. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово	3
2. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје.....	2	8. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	4
3. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ - Скопје.....	2	9. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Винаца...	4
4. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино	3	10. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга	4
5. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип	3	11. Програма за изградба на станови за припадниците на Армијата на Република Македонија за 2016 година.....	5
6. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово	3	12. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	8

4.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО

1. Маја Ангелова се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино се именува Јованка Камчева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 24-13422/1 Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

5.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП

1. Соња Златкова се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип се именува Соња Златкова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13423/1 Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

6.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово, се разрешуваат:

- Владо Стоиловски и
- Жаклина Кржовска.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово, се именуваат:

- Драган Мустачки,
- Руменка Нинчевска и
- Жаклина Кржовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13425/1 Претседател на Владата
15 декември 2016 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

7.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово, се разрешуваат:

- Роберт Атанасовски
- Горан Сибиновски и
- Ивица Ѓорѓески.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово, се именуваат:

- Злате Ѓорѓески,
- Перса Ѓорѓеска и
- Александар Велјановски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13427/1 Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

8.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево, се разрешуваат:

- Данка Атанасова,
- Слобода Јовановска и
- Дарко Гоцевски.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево, се именуваат:

- Данка Атанасова,
- Слобода Јовановска и
- Дарко Гоцевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13429/1 Претседател на Владата
15 декември 2016 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

9.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВИНИЦА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Винаца, се разрешуваат:

- Методија Кирилов и
- Магдалена Глигорова.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Винаца, се именуваат:

- Даниела Митева Кузмановска и
- Марија Голчовска – Механдиска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13430/1 Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

10.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга, се разрешуваат:

- Добрила Бојчиновска и
- Весна Лазароска.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга, се именуваат:

- Гордана Бицеска и
- Христијан Васкоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13432/1 Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

11.

Врз основа на член 192 став (4) од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Изградбата на станбен простор и субвенционирање на дел од трошоците за купување или откуп на стан за потребите на активниот воен и цивилен персонал во Армијата на Република Македонија, претставува јавен интерес од особено значење за проблематиката која се однесува на решавање на станбеното прашање на припадниците на Армијата.

На активниот воен и цивилен персонал кој позитивно се изјаснил со лично потпишана писмена изјава за решавање на станбеното прашање со купување на стан, Министерството за одбрана ќе овозможи субвенционирање на дел од трошоците на купување на стан во лична сопственост согласно оваа програма, а врз основа на Законот за служба во Армијата во Република Македонија.

Министерството за одбрана го субвенционира делот од трошоците за купување на стан во лична сопственост и се однесува на:

- обезбедување на градежно земјиште за изградба на станови
- комунални трошоци кон единиците на локална самоуправа
- изработка на проектна документација за изградба на станови
- плаќање на камата на преостанатиот износ на градежната вредност утврдена со договорот за купопродажба
- плаќање на камата на кредитот до износот на разликата меѓу квадратурата на станот добиен на друг начин под повластени услови, со квадратурата на станот до најмногу 70 м², како и на градежно место или паркинг простор кој се купува согласно оваа Програма.

Вредноста на становите наменети за продажба по метар квадратен на станот се утврдува врз основа на градежната цена на целиот објект поделена со нето површината на сите станови, корегирани со процент за

ориентација, процент за катност и коефициент за балкон. Купувачот е обврзан да уплати 20% од износот на име учество од утврдената вредност на станот, а остатокот на износот од купопродажната цена купувачот ќе го отплаќа на 20 години кон комерцијалните банки кои ќе ја кредитираат изведбата на објектите.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

2.1. Основни цели на програмата

Цел на оваа програмата е решавање на станбеното прашање на активниот воен и цивилен персонал во Армијата на Република Македонија, а со тоа, ќе придонесе за интензивирање на стопанската активност преку изградба на станови за припадниците на Армијата на Република Македонија, од страна на градежната оператива во земјата. Истовремено се овозможува олеснување на условите за решавање на станбеното прашање преку продажба на становите по градежна цена на чинење и субвенционирање на комуналните такси, изработка на проект, а воедно и на каматите за станбените кредити. Паралелно се создаваат услови за намалување на издатоците од буџетот на Министерството за одбрана за субвенционирање на правото на закупнина на припадниците на Армијата на Република Македонија на кои не им е регулирано станбеното прашање.

2.2. Посебни цели на програмата:

- Подобрување на животниот стандард на припадниците на Армијата на Република Македонија, односно подобрување на условите за домување;
- Реализација на Проектот на Владата на Република Македонија „АРМ мој вистински дом“;
- Утврдување на динамиката на проектирање и градба на становите;
- Утврдување на висината и начинот на субвенционирање на дел од трошоците при купување или откуп на стан на припадниците на Армијата, кои се однесуваат на обезбедување на градежно земјиште за изградба на планираните станбени единици, висината на комуналиите кон општините каде што ќе се гради, изработка на проектна документација за изградба на становите и каматата на износот на градежната вредност утврдена во договорот за купопродажба.

3. ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

3.1. Проект „АРМ мој вистински дом“

Министерството за одбрана со Проектот „АРМ мој вистински дом“ ќе започне со изградба на згради за колективно домување во непосредна близина на одбранбените комплекси на градежно земјиште како дел од истите, во повеќе општини во Република Македонија, за кои има интерес од страна на припадниците на Армијата на Република Македонија, а под услов во истите да има постојни гарнизони на Армијата, како што се Куманово, Штип, Велес, Прилеп, Кичево, Тетово и слично.

Реализацијата на овој проект се обезбедува со 20% учество лични средства од страна на припадниците на Армијата, финансиски средства на деловни банки кои

го поддржуваат субвенционирањето на дел од трошоците, како и средства од Буџетот на Министерството за одбрана наменети за субвенционирање.

3.1.1 Обезбедување на градежно земјиште

Целокупниот концепт за изградба на станови на припадниците на Армијата на Република Македонија се темели на два основи:

- земјиште на кое Министерството за одбрана има право на користење и е во владение на Армијата на Република Македонија и истото се користи за службени потреби во рамки на одбраната и безбедноста на државата;

- намалување на големи фискални импликации по буџетот на Министерството за одбрана по основ исплата на надоместоци за закупини, транспорт или одвоен живот на припадниците на Армијата на Република Македонија.

Изведбата на објектите се реализира од три извори на средства:

- лични средства на припадниците на Армијата на Република Македонија;

- средства од кредитирање од страна на комерцијалните банки;

- средства од буџетот на Министерството за одбрана.

Продажбата на станбениот простор подлежи на субвенционирани улови, а деловниот простор ќе се отуѓува под пазарни услови и согласно позитивните прописи на Република Македонија.

Субвенционирањето од буџетот на Министерството за одбрана се однесува на:

- обезбедување на градежно земјиште;
- изработка на планска и проектна документација;
- исплата на надоместок за комуналии;
- исплата на трошоци за управни постапки за обезбедување на градежна документација и
- исплата на камати за станбените кредити на припадниците.

Висината на станбените кредити е директно зависна од постигнатата градежна цена и надоместоците за приклучок на објектите на топлинско и електро напојување, врз база на кои се формира продажната цена.

Во 2016 година, ќе се реализираат буџетски средства за изработка на планска и проектна документација, исплата на надоместок за комуналии и исплата на трошоци за управни постапки за обезбедување на градежна документација.

Во 2016 година во поглед на процесот на изработка на планска и проектна документација се планира изработка на АУП за Г.П. 5.8. и проектна документација за објектите 7.1.2, 7.1.4, 7.2.2, и 7.2.3, односно за 4 типски станбени објекти, согласно условите на АУП за Г.П. 7.1, и 7.2 кои се веќе во сила.

3.1.2. Динамика на изведба на објекти

Изведбата и предавањето во употреба на објектите, за секој објект одделно се предвидува за период од 18 месеци од почеток на градба, а согласно потребите на персоналот на Армијата на Република Македонија.

Изготвена е планска документација за локалитетот северен дел од касарната Илинден во Скопје, на кој лежат четири градежни парцели ГП 7.1, ГП 7.2, ГП 7.3 и ГП 5.8.

Почетокот на градбата на првиот објект 7.2.1 е планиран во текот на месец јануари 2016 година, а останатите 2 објекти 7.2.2 и 7.2.3 започнувајќи од месец јуни 2016 година.

Наведените објекти е предвидено да содржат станбен и деловен простор со гаражи и подрумски простории, а објектот 7.2.1 е предвиден да содржи и деловен простор. Станбениот простор е планиран како засебни станбени единици од четири типа и тоа еднособни од околу 35м², двособни од околу 55м², трособни од околу 70м² и четворособни од околу 90м². Деловниот простор ќе се изведува во секое ГП во по еден објект, со цел обезбедување на функционална целина на целиот комплекс на станбените објекти.

Согласно планираното, во текот на 2016 година во јануари ќе започне изградба на објект 7.2.1. со бруто развиена површина домување 3104 м² и деловен простор 314 м², во кој влегуваат 32 станбени единици, по 8 од секој тип со околу 35м², 55м², 70м² и 90м². Неговата целосна изградба и пуштање во употреба е планирана за текот на јуни 2017 година.

На останатите два објекти од Г.П. 7.2., кои се планирани за почеток со градба во текот на јуни 2016 година, ќе се изведат дополнителни 75 станбени единици, кои се планира да бидат пуштени во употреба во текот на декември 2017 година.

Сублимирано во текот на 2016 година ќе започне изградба на околу 107 станбени единици со вкупна бруто површина од 10.000м² и придружен деловен простор со вкупна бруто површина од 314м².

Изведбата на останатите два објекти од Г.П. 7.1., е планирана да започне во текот на 2018/2019 година, согласно укажани потреби и расположливите буџетски средства. За објектите кои се предвидени во рамки на Г.П. 7.3, а тоа се 7.3.1, 7.3.2 и 7.3.3 ќе се пристапи кон изведба по отстранувањето на појавените дивоградби и завршување на постапката за обезбедување на долготраен закуп без надоместок на конкретното градежно земјиште.

3.1.3. Откуп на станбени единици со кои располага Министерството за одбрана

Остварувањето на правото на откуп ќе отпочне во втората половина на 2016 година, со поднесување на писмено барање и лично потпишана писмена изјава за решавање на станбеното прашање со откуп на стан, од страна на активниот воен и цивилен персонал, кој користи станбена единица со која располага Министерството за одбрана врз основа на акт на надлежен орган.

Министерството за одбрана ќе има фискални импликации за спроведување на постапка за избор на овластен проценител во првата половина на 2016 година, додека уплата на 20% лични средства учество се очекува да започне во втората половина на 2016 година по обезбедување на потребната проценка.

Министерството за одбрана ја субвенционира каматата за откуп на стан само во висина на кредитот за стан до најмногу 70 м².

Во однос на 20 (дваесет) станбени единици, со кои располага Министерството за одбрана, се субвенционираат само 15 (петнаесет) станбени единици, од причина што 5 (пет) станбени единици се користат од страна на лица на кои им престанала службата во Армијата по основ на пензионирање и кои правото на откуп, согласно одредбите од Законот за служба во Армијата на Република Македонија, можат да го остварат без субвенционирање.

Средствата од продажбата на 20 (дваесет) станбени единици е приход на Буџетот на Република Македонија.

4. ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РЕЛИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Реализацијата на станбеното обезбедување во 2016 година, ќе има фискални импликации по однос на:

- лични средства на припадниците на Армијата на Република Македонија;
- средства од кредитирање од страна на комерцијалните банки;
- средства од буџетот на Министерството за одбрана.

Во поглед на фискалните импликации по буџетот на Министерството за одбрана, истите се по основ на:

- обезбедување на градежно земјиште за изградба на станови;
- комунални трошоци кон единиците на локалната самоуправа;
- изработка на проектна документација за изградба на станови;
- плаќање на камата на преостанатиот износ на градежната вредност утврдена во договорот за купопродажба и
- плаќање на каматата на кредитот до износот на разликата меѓу квадратурата на станот добиен на друг начин под повластени услови, со квадратурата на станот до најмногу 70 м², како и на гаражното место или паркинг простор.

Во фискалните импликации за овој период, опфатени се следните трошоци:

Р.бр.	Опис на расходи на товар на буџетот на Министерство за одбрана	Износ во денари
1.	Проектирање	3.300.000
2.	Комунални трошоци кон единици на локална самоуправа	18.200.000
3.	Камати	2.500.000
	Вкупно	24.000.000

А. Градежното земјиште е обезбедено по основ на долготраен закуп без надоместок, по што нема фискални импликации.

Б. Исплатата на надоместокот за инфраструктурни приклучоци – комуналии на Град Скопје и Општина Карпош е предвидена на начин 30% од вкупен износ прва рата, а остатокот на 23 месечни рати. Во текот на 2015 година за објектот 7.2.1. исплатена е првата рата од 4.900.000,00 денари, а во текот на 2016 година за 12 рати ќе се исплатат дополнително вкупно 5.900.000,00 денари. Поради планираниот почеток на градба во текот на јуни 2016 година на уште 2 објекти од Г.П. 7.2., ќе се исплатат дополнителни 9.800.000,00 денари за прва рата и дополнителни 2.500.000,00 денари за пет рати, или вкупниот износ по овој основ ќе биде апроксимативно 18.200.000,00 денари.

В. Во текот на 2016 година во поглед на изработка на проектна документација за изградба на станови се планира изработка на АУП за Г.П. 5.8. и проектна документација за објектите 7.1.2, 7.1.4, 7.2.2, и 7.2.3, односно за 4 типски станбени објекти, согласно условите на АУП за Г.П. 7.1, и 7.2, вкупните фискални импликации ги поднесува Министерството за одбрана и согласно потребата да бидат проектирани бруто станбена површина од околу 13.800м² и изготвување на планска документација за Г.П. 5.8, истите изнесуваат 3.000.000,00 денари. За исплата на трошоци за обезбедување на градежна документација се предвидуваат 300.000,00 денари.

Г. Начинот на исплата на каматите на реализираниите средства од кредити од комерцијалните банки предизвикува фискални импликации во текот на 2016 година. Од предвидените 125.000.000,00 денари за изградба на еден објект 7.2.1., 20% претставуваат учество на купувачите на становите во износ од 25.000.000,00 денари, Министерството за одбрана обезбедува 12.500.000,00 денари за деловен простор, а останатите 87.500.000,00 денари се кредити. Објектот 7.2.1. ќе биде изведен во 80% од предвидена динамика, вкупно ќе се исплатат 100.000.000,00 денари од кои 25.000.000,00 од купувачите и 75.000.000,00 денари реализација на кредитни средства.

Во текот на 2016 година исплатата на 6 месечни рати по основ на камати ќе предизвика фискални импликации во износ од 2.500.000,00 денари.

Вкупните фискални импликации по буџетот на Министерството за одбрана за 2016 година за реализација на станбеното обезбедување се планирани на ниво од 24.000.000,00 денари.

4.1. Откуп на станбени единици со кои располага Министерството за одбрана

Очекувани приходи по основ на откуп на 20 станбени единици со кои располага Министерството за одбрана, се:

- Приходи по основ на 20% учество, со планирана реализација од август 2016 година, на износ од 9.600.000 денари
- Приходи по основ на уплата на главница на 240 рати – во 2016 година се планирани на износ од 640.000 денари, а во 2017 и 2018 година на износ од 1.900.000 денари

Средствата од продажбата на 20 (дваесет) станбени единици е приход на Буџетот на Република Македонија.

5. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Спроведувањето на оваа програма го следи Министерството за одбрана.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12469/1
29 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

12.

Врз основа на член 88 став 1 точка г) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје број УП1 08-151 од 11.11.2015 година, на седницата одржана на 28.12.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за поднесување на апликација од Македонска берза АД Скопје до друштвото СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје за стекнување статус берза-учесник број 02-1324/1 од 30.10.2015 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје, одржана на ден 30.10.2015 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-151
28 декември 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

13.

Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето број 03-5821/1 од 04-12-2015 година на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за добивање на согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на седницата одржана на ден 28-12-2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 02-5758/1 од 01-12-2015 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 01-12-2015 година.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје да ги изврши следните измени во Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 02-5758/1 од 01-12-2015 година:

- во член 16 со кој се воведуваат нов член 21, во став 2 алинеја 4 и нов член 25 во алинеја 1 да изврши усогласување со Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013 и 145/2015), односно зборот “директор” да го замени со зборовите: “членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори”;

- во член 16, со кој се воведува нов член 23, во став 1 алинеја 1, зборовите: “со хартии од вредност” да се избришат и да се додадат зборовите: “која вклучува работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент - сопственик на портфолио”;

- член 16, со кој се воведува нов член 25, во алинеја 5 да се дополни со зборовите: “односно на согласноста за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори од Комисијата за хартии од вредност во членката на Депозитарот”;

- во членот 16, со кој се воведува нов член 26, во алинеја 5, зборовите: “согласно Законот за хартии од вредност” да се заменат со зборовите: “согласно Законот за инвестициски фондови”;

- во членот 16, со кој се воведува нов член 26, во алинеја 6, да се избришат зборовите: “согласно Законот за хартии од вредност”.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-158
28 декември 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

14.

Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето број 03-5821/1 од 04-12-2015 година на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за добивање на согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на седницата одржана на ден 28-12-2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 02-5759/1 од 01-12-2015 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 01-12-2015 година.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје да го усогласи член 6 од Одлуката со Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013 и 145/2015), односно зборовите “дозвола за управување со портфолио на хартии од вредност издадена од Комисијата” да ги замени со зборовите “дозвола за работа од Комисијата, која вклучува работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент - сопственик на портфолио”.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-159
28 декември 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 39 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 31.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на седиште на ул. 1 бр.3 Логоварди Битола, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од биогазна електро централа „Породин“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од биогазна електро централа во Општина Битола.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одборението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-104/15
31 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. 1 бр.3 Логоварди Битола

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 260.01.1/15

4. Број на деловниот субјект – 6873731

5. Единствен даночен број – 30420130002520

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во биогазна електро централа, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во биогазна централа „Породин“ на КП 636/2, КП 638/1, КП 847 и КП 820 во КО Породин, во општина Битола.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕРСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „Породин“

- број на производни единици (агрегати):..... три
- проценет животен век.....40 години

- тип, производител и номинални податоци за генераторот:

- производителSTAMPFORDe
 - типPE 734-C2e
 - број на генераторски единици.....три
 - максимална моќност.....3 x 1063 kW
 - cosφ.....0.8
 - номинална брзина на вртење.....1500 RPM
 - еден генератор за преработка на отпадот....189 kW
 - вкупна инспалирана моќност на излез.....3 MW
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- типтрофазен сув
 - преносен однос.....0,4 /20 kV/kV
 - моќност.....3 x 1.600 kVA
 - фреквенција.....50 Hz

16.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ 16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЦИ ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје на седницата одржана на 31.12.2015 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЦИ ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Руѓер Бошковиќ бр.13-2/24 Скопје - Карпош, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-143/15
31 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЦИ ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Руѓер Бошковиќ бр.13-2/24 Скопје – Карпош

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

31.12.2015 година

4. Датум на важење на лиценцата

31.12.2025 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

EE – 259.11.1/15

6. Број на деловниот субјект – 6988032

7. Единствен даночен број – 4057014526818

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на електрична енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, според напонското ниво на приклучок и категоријата на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;

- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини			
	Планирано согласно склучени договори (kWh)		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	годишно	месечно	годишно
Снабдувачи				
Самостојни потрошувачи				
Електро - преносен систем оператор				
Електро- дистрибутивен систем оператор				
Извоз и други трговци				
Транзит на ЕЕ				

Табела 2 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈ НА ПОТРОШУВАЧИ

Потрошувачи	Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)				Број на потрошувачи кои се снабдуваат со ЕЕ (месечно и сумарно)	
	Планирано согласно склучени договори		Реализирано склучени договори		Број на потрошувачи	
	месечно	годишно	месечно	годишно	месечно	годишно
Потрошувачи приклучени на 110 kV						
Потрошувачи директно приклучени на среднонапонска страна 110/(35,20,10,6) kV						
Потрошувачи приклучени на среден напон						
Потрошувачи директно приклучени на нисконапонска страна при трансформација (35,20,10,6)kV/0,4kV – јавно осветление						
Потрошувачи директно приклучени на нисконапонска страна при трансформација (35,20,10,6)kV/0,4kV – останати						
Потрошувачи на 0,4 kV - домаќинства						
Потрошувачи на 0,4 kV - останати						

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

17.

Врз основа на член 14 од Законот за државни награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2006, 54/2007 и 74/2012), Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, на седницата одржана на 21.12.2015 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

Член 1

Со овој правилник се врши измена на Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“.

Член 2

Во член 24 ставот 3 се менува и гласи:

„Право на конкурирање имаат дела од еден автор или група автори што се одделно објавени, рецензирани и каталогизирани“.

По ставот 3 се додава став 4 кој гласи:

„Право на конкурирање немаат остварувања објавени во стручни и научни списанија со импакт фактор, како и поглавја или делови од книги“.

Во член 24 ставот 4 станува став 5 и гласи:

„За датумот на објавувањето се смета датумот што е објавен во каталогизацијата на публикацијата (ЦИП)“, и се бришат зборовите: „односно датумот кога остварувањето е објавено на друг начин“.

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува од 1.1.2016 година.

Бр.16-19387/1
29 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Одборот
за доделување на наградата
„Гоце Делчев“,
акад. **Владо Камбовски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува **10.100** денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: **15** дена.
Жиро-сметка: **300000000188798**.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.**

ISSN 0354-1622



2016001